

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 154

10 јуни 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1952. Уредба со законска сила за примената на Законот за угостителската дејност за време на вонредна состојба.....	2	1959. Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година.....	10
1953. Уредба со законска сила за финансиска поддршка на естрадните уметници за време на вонредна состојба.....	3	1960. Уредба со законска сила за примена на Законот за комуналните такси за време на вонредна состојба.....	16
1954. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба.....	7	1961. Одлука за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19.....	16
1955. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба.....	7	1962. Одлука за изменување на Одлуката за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна година 2020/2021 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија.....	18
1956. Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборниот процес.....	8	1963. Програма за изменување на Програмата за развој на туризмот за 2020 година.....	18
1957. Уредба со законска сила за примена на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам за време на вонредна состојба...	8	Огласен дел.....	1-76
1958. Уредба со законска сила за начинот на користење на радиофреквенциски опсези за време на вонредна состојба.....	9		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1952.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 31/20) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, како и 60 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За потребната документација која се доставува во прилог кон барањето за категоризација на угостителски објекти кај физичките лица кои согласно одредбите на овој закон вршат угостителска дејност утврдена во член 4-а од Законот и измена на комисијата за категоризација на угостителски објекти во член 27-а.

Член 2

Во членот 4-а став два алинеите 1 и 2 се бришат.
Алинејата 3 станува алинеја 1.

Член 3

Членот 27-а се менува и гласи:

„Категоризацијата на угостителските објекти од член 27 став 1 ја врши Комисија за категоризација на угостителските објекти (во натамошниот текст: Комисија), составена од пет члена, кои имаат заменици.

Комисијата од став 1 на овој член ја формира министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството.

Комисијата работи во состав од 5 члена, од кои еден претставник од Министерството за економија, еден претставник од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, еден претставник од Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, еден претставник од Државниот пазарен инспекторат и еден претставник од угостителското стопанство.

Членовите и замениците на членови на Комисијата е потребно да бидат со завршено високо образование од областа на економски науки, организациони науки и управување, туризам и угостителство и право, во зависност од надлежностите на органите на државната управа од каде што се предлагаат.

Еден од членовите од органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството во комисиите од ставот 1 на овој член е и претседател на комисијата.

Начинот на работа на Комисијата поблиску се уредува со деловник за работа, кој го донесува Комисијата со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Стручните и административно-технички работи за потребите на Комисијата ги врши организациската единица надлежна за работите од областа на туризмот и угостителството во Министерството за економија.“

Член 4

Членот 27-б се менува и гласи:

„Комисијата од членот 27-а има овластување да врши категоризација на угостителските објекти за сместување наведени во членот 27 став 1 од овој закон.

За извршената категоризација, Комисијата подготвува извештај со предлог за определена категорија на угостителскиот објект, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за категоризација.

Извештајот од ставот 2 на овој член се подготвува врз основа на извршен непосреден увид од страна на Комисијата во угостителскиот објект кој е предмет на барањето за категоризација.

Извештајот од ставот 2 на овој член, се усвојува и потпишува од страна на мнозинството членови на Комисијата и истиот се доставува до Министерство за економија во рок од 3 дена од денот на неговото усвојување.

Врз основа на Извештајот од ставот 2 на овој член, министерот за економија во рок од 3 дена донесува Решение за утврдување категорија на угостителскиот објект.“

Член 5

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5073/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1953.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Со оваа уредба со законска сила се уредуваат условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на естрадните уметници погодени од здравствено-економската криза предизвикана од корона вирусот COVID-19, за месеците април и мај 2020 година.

„Естраден уметник“ е лице кое учествува во создавање и интерпретација на изворна или современа и новокомпонирана музика и е член на Здружението на естрадни уметници на Македонија.

Член 2

Постапката за финансиската поддршка на естрадните уметници ќе се спроведува преку Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Генералниот секретаријат), а исплатата на средствата за финансиската поддршка се врши од средствата собрани во Фондот за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Корона вирусот Covid-19, формиран во рамки на Генералниот секретаријат.

Предмет на финансиска поддршка е исплата на финансиски средства за месеците април и мај 2020 година, во месечен нето износ од 14.500 денари.

Корисник на финансиска поддршка согласно одредбите од оваа уредба со законска сила може да биде естраден уметник-барател на финансиска поддршка, ако:

- е државјанин на Република Северна Македонија;
- не е вработен или ангажиран со договор на дело во друг правен субјект, според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија;
- не остварува други приходи по било кој основ за месеците април и мај 2020 година;
- активностите во кои требало да учествува се откажани поради здравствено-економската криза предизвикана од Корона вирусот Covid-19, што го потврдува Здружението на естрадни уметници на Македонија и
- во последните пет години остварил значајна музичка кариера, учествувал во интерпретација или создавање на изворна или современа и новокомпонирана музика, учествувал на врвните фестивали од областа во земјата, што го потврдува Здружението на естрадни уметници на Македонија.

Генералниот секретаријат, во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, на својата веб страна објавува јавен повик за доставување барање за користење на финансиска поддршка на естрадните уметници согласно оваа уредба со законска сила.

Барателот на финансиската поддршка во рок од 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик од став 4 на овој член, доставува барање до Генералниот секретаријат, кое е дадено во Прилог 1 и е составен дел на оваа уредба со законска сила.

Кон барањето од став 5 на овој член, барателот на финансиската поддршка доставува изјава за исполнителноста на условите од став 1 на овој член, која е дадена во Прилог 2 и е составен дел на оваа уредба со законска сила.

Член 3

Финансиската поддршка од член 2 став 1 од оваа уредба со законска сила, не може да ја оствари естраден уметник кој е опфатен со Уредбата за финансиска поддршка на самостојните уметници за време на вонредна состојба, истиот е примател на пензија согласно евиденцијата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, остварува други приходи по било кој основ и е опфатен со другите економски мерки на Владата на Република Северна Македонија за справување со здравствено-економската криза предизвикана од корона вирусот COVID-19.

Член 4

За користење на финансиската поддршка на естрадните уметници одлучува Комисија за финансиска поддршка на естрадните уметници (во натамошниот текст: Комисијата).

Генералниот секретар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, ја формира Комисијата која се состои од пет члена, и тоа националниот координатор за развој на културата и меѓуресурска соработка во Владата на Република Северна Македонија, посебниот советник за култура на претседателот на Владата на Република Северна Македонија и еден член на предлог на генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија, од редот на вработените административни службеници во Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија и двајца членови на предлог на Здружението на естрадни уметници на Македонија, од редот на истакнати естрадни уметници.

Врз основа на увид во поднесената документација за остварување на финансиска поддршка на естрадните уметници, Комисијата врз основа на комплетноста на документацијата и проверка на точноста на податоците од истата, изготвува листа со податоци за барателите на финансиската поддршка кои имаат доставена комплетна документација од член 2 ставови 5 и 6 од оваа уредба со законска сила, и истата во рок од пет дена од денот на истекот на рокот за доставување на барањето за финансиска поддршка ја доставува до генералниот секретар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.

Листата на баратели на финансиска поддршка за естрадните уметници што имаат доставено комплетна документација, Генералниот секретаријат ја доставува до Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно до Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, со барање за известување дали секое поединечно лице од доставената листа е вработено според евиденцијата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно дали е примател на пензија согласно евиденциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија.

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, односно Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија во рок од пет дена од денот на доставувањето на бара-

њето од став 4 на овој член, го известува Генералниот секретаријат за лицата од листата, доколку се вработени, односно доколку се приматели на пензија.

Во рок од два дена од добивањето на известувањето од став 5 на овој член, Комисијата констатира дали се исполнети условите од член 2 став 3 од оваа уредба со законска сила, како и врз основа на комплетноста на документацијата од член 2 ставови 5 и 6 од оваа уредба со законска сила, доставува до генералниот секретар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, заради донесување на решенија за финансиска поддршка.

Генералниот секретар на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија во рок од три дена од денот на доставување на листата од ставот 6 на овој член, ги донесува решенијата за утврдување право на финансиска поддршка.

Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија врз основа на решенијата од ставот 7 на овој член, а согласно член 6 од Уредбата со законска сила за формирање на Фонд за помош и поддршка за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот Covid-19, врши исплата на средства за финансиска поддршка на трансакционата сметка на корисникот на финансиска поддршка, најмногу во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решенијата од ставот 7 на овој член.

Член 5

Доколку со извршена контрола од страна на Генералниот секретаријат се утврди дека естрадниот уметник го злоупотребил правото на финансиска поддршка согласно оваа уредба со законска сила, со давање на невинити податоци во изјавата од член 2 став 6 од оваа уредба со законска сила, истиот е должен да ги врати добиените финансиски средства во целост на сметката за донација во рамки на Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, од каде што е извршена исплатата, со законска затезна камата, во рок од три месеци од денот на извршената исплата на средствата за финансиска поддршка.

Член 6

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5216/1
10 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог 1

До

Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

Бул „Илинден“ бр.2

С к о п ј е

БАРАЊЕ

за исплаќање на финансиска поддршка за естраден уметник

Од естрадниот уметник, (име и презиме) _____, со ЕМБГ
_____ со адреса на живеење на улица _____, со
трансакциска сметка _____ депонент на _____

Барањето го поднесувам за добивање на финансиска поддршка за месеците април и мај
2020 година во месечен нето износ од 14,500,00 денари.

Во прилог на барањето, доставувам Изјава за исполнетост на условите.

Подносител на барањето

Прилог 2

Јас, _____, со адреса на живеење на _____ бр. _____ и _____ со ЕМБГ _____, државјанин на Република Северна Македонија под полна материјална и кривична одговорност, ја давам следната

ИЗЈАВА

за исполнетост на условите за добивање на финансиска поддршка

Поради здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 не остварувам приходи со работа на активности, од причина што истите се откажани.

Во последните пет години учествував во интерпретација или создавање на изворна или современа и новокомпонирана музика, учествував на врвни фестивали од областа во земјата.

Не сум опфатен со Уредбата за финансиска поддршка на самостојните уметници за време на вонредна состојба, не сум во редовен работен однос, не сум примател на пензија, не остварувам други приходи по било кој основ и не сум опфатен со другите економски мерки на Владата на Република Северна Македонија за справување со здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19.

Во случај на утврдување на неистинитост на податоците од оваа Изјава согласен сум да бидат преземени соодветни законски мерки.

Скопје, _____ 2020 година.

Изјавил:

1954.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА
НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ВРЕМЕ
НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА****Член 1**

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за градежно земјиште за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 90/20), по членот 2 се додават два нови члена 2-а и 2-б кои гласат:

„Член 2-а

Градежното земјиште предвидено со урбанистички план или урбанистичко - планска документација за плажа, кое било предмет на краткотраен закуп, а временскиот рок за краткотраен закуп е истечен или Договорот за краткотраен закуп е предвремено раскинат, потребно е да биде вратено во правобитна состојба од страна на закупацот, и се забранува понатамошно вршење на дејност од страна на закупацот“.

Член 2-б

„Надзорот над вршењето на дејноста во рамки на градежното земјиште предвидено со урбанистички план или урбанистичко - планска документација за плажа, се врши од страна на Државниот пазарен инспекторат и Управата за јавни приходи, а не поставувањето од страна на закупацот во согласност со член 2-а од оваа уредба, претставува основ Државниот пазарен инспекторат да изврши затворање на објектите.“

Член 2

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува до 31.12.2020 година.

Бр. 44-5217/1
9 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1955.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА
ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА
СОСТОЈБА****Член 1**

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за банките за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 107/20) во членот 1 во ставот 2 по зборовите „(во натамошниот текст: банките и штедилниците)“ се додаваат зборовите „и за одлучувањето за планот за зачувување на капиталот и за преземање мерки од страна на Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) кон банките и штедилниците“.

Член 2

По членот 4 се додаваат два нови члена 4-а и 4-б кои гласат:

„Член 4-а

Народната банка нема да го одбие планот за зачувување на капиталот од членот 65-ж од Законот за банки-те доколку оцени дека истиот овозможува продолжување со кредитирањето на правните и физичките лица.

Член 4-б

При одлучувањето согласно членот 131 став 3 од Законот за банките, гувернерот се раководи и од ефектите што можат да ги имаат мерките од членот 131 став 2 од Законот за банките врз одржувањето на стабилноста на финансискиот систем во Република Северна Македонија.“

Член 3

Во членот 5 по зборот „одредбите“ се додаваат зборовите „од членовите 2, 3 и 4“.

Член 4

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5291/1
10 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1956.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРАШАЊА
ПОВРЗАНИ СО ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС****Член 1**

Во Уредбата со законска сила за прашања поврзани со изборниот процес („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.72/20), во членот 3, по зборот „година“, се додаваат зборовите „освен за оние дејствија за кои со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено“.

Член 2

По членот 8 се додаваат два нови члена, 8-а и 8-б, кои гласат:

„Член 8-а

Министерството за внатрешни работи во рок од еден ден од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, е должно да ги достави до Државната изборна комисија податоците од членот 43 ставот 6 на Изборниот законик и тоа листа на државјани кои поднеле барање за издавање на нова лична карта или патна исправа по било кој основ и истите ги подигнале од денот на распишување на изборите до денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила и листа на лица кои ќе наполнат 18 години до денот на изборите, односно дваесет и вториот ден од престанокот на траењето на вонредна состојба. Државната изборна комисија податоците за овие лица ги впишува во избирачкиот список по службена должност.

Основните судови и Управата за водење на матичните книги, во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, се должни да ги достават до Државната изборна комисија податоците за граѓаните согласно членот 43 ставовите 2 и 3 од Изборниот законик, заклучно со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила.

Органот надлежен за извршување на санкциите во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила е должен да ги достави до Државната изборна комисија податоците за граѓаните согласно член 44 став 1 од Изборниот законик, заклучно со денот на влегување во сила на оваа уредба со законска сила.

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, Државната изборна комисија и Државниот завод за статистика се должни да ги продолжат дејствијата за ажурирање на избирачкиот список прекинати на 21 март 2020 година, согласно оваа уредба со законска сила и согласно Изборниот законик.

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, Државната изборна комисија ги презема и извршува сите неопходни технички и административни активности заради подготовка на преостанатите изборни дејствија, согласно Изборниот законик.

Член 8-б

Министерството за здравство, според утврдените протоколи од Комисијата за заразни болести, за потребите на изборите, а по добиени податоци од Државната изборна комисија, обезбедува заштитни маски, ракавици и друга потребна заштитна опрема за сите членови на изборните органи и средства за дезинфекција за секое избирачко место.“

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5295/1
10 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1957.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ
НА ТЕРОРИЗАМ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА****Член 1**

(1) Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019), ќе се применува за време на траењето на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

(2) За постојаното следење на деловниот однос, за ажурирање на документите и податоците на клиентите, ополномоштувачите или вистинските сопственици и за работењето на клиентите со низок ризик, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

(1) Субјектите кои имаат обврска да ги ажурираат документите и податоците за својот клиент, ополномоштувачот или вистинскиот сопственик во рамки на постојаното следење на деловниот однос со клиентите, можат да ги ажурираат истите со користење на системи на далечински пристап како што се електронски канали, контакт центри или мобилни апликации доколку во рамките на субјектот постојат оперативни-технички услови за верификација односно автентикација заради сигурно и веродостојно обезбедување на тие документи и податоци.

(2) Автентикација на клиентот претставува постапка којашто им овозможува на субјектите да го потврдат идентитетот на клиентот и преку користење на системи од ставот (1) на овој член. Автентикацијата на клиентот се врши преку комбинација од најмалку два од следниве три елементи:

1) знаење: преку слог на знаци што му е познат единствено на корисникот, како што е единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), лозинка, пин и шифра;

2) владение: преку уред што единствено корисникот го поседува, како што е платежна картичка (со внес на последни 4 цифри од истата), мобилен телефон, код за еднократна употреба испратен на телефонски број на клиентот, клуч (токен), дигитален сертификат и електронска картичка и

3) својственост: преку некоја од единствените лични биометриски физички карактеристики на корисникот, како што се отпечаток од прст, ирис, препознавање говор или лице и геометрија на дланка.

(3) Субјектите кои ги обезбедуваат податоците и документите за клиентот, ополномоштувачот и вистинскиот сопственик за целите на постојано следење на деловниот однос на начин утврден во ставовите (1) и (2) на овој член се должни да применат соодветни технички и организациски мерки кои ќе обезбедат ниво на безбедност на обработката на личните податоци соодветно на ризикот согласно прописите за заштита на личните податоци.

(4) Субјектите од ставот (3) на овој член се должни да донесат процедури во кои се опишани техничките и организациските мерки согласно ставот (3) на овој член.

Член 3

Постапката за ажурирање на документите и податоците за клиентот, ополномоштувачот и вистинскиот сопственик за целите на постојано следење на деловниот однос од член (2) од оваа уредба со законска сила, не се смета како постапка со клиенти кои не се физички присутни согласно член 35 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Член 4

Субјектите можат на клиентите со низок ризик којшто не се ажурирани да не им го ограничуваат работењето за време на траење на вонредната состојба, само доколку клиентите извршуваат трансакции во рамките на вообичаеното деловно работење со субјектот.

Член 5

Оваа уредба со законска сила ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, како и 180 дена по престанувањето на траењето на вонредната состојба.

Член 6

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5298/1
10 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1958.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ
НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ОПСЕЗИ ЗА ВРЕМЕ
НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

Член 1

Со оваа уредба со законска сила се уредува начинот на користење и плаќање на годишниот надоместок за 2020 година за користење на радиопрекупности во радиодифузна служба (радија) во радиопрекупностиот опсег 87.5-108 MHz, начинот на издавање на привремено одобрение за проширување на постоечки радиопрекупности линкови и привремено одобрение за дополнителни радиопрекупности линкови, начинот на издавање на привремено одобрение за користење на слободен радиопрекупности опсег заради обезбедување на широкопојасен пристап до услуги (broadband), начинот на издавање на привремено одобрение за користење на радиопрекупности опсези: 1920-1935/2110-2125 MHz, 1945-1950/2135-2140 MHz или 1965-1980/2155-2170 MHz, како и начинот на доделување на броеви од Планот за нумерација наменети за обезбедување на услуги поврзани со пандемијата на COVID-19 вирусот или услуги кои се директно предизвикани од истата, за време на траење на вонредната состојба.

Член 2

На радиодифузерите кои обезбедуваат радио емитување (радија) врз основа на издадено одобрение за користење на радиопрекупности во радиопрекупностиот опсег 87.5-108 MHz не им се наплаќа годишен надоместок за 2020 година.

На радиодифузерите кои обезбедуваат радио емитување (радија) врз основа на издадено одобрение за користење во радиофреквенцискиот опсег 87.5-108 MHz нема да им се наплаќа годишен надоместок за 2020 година за користење на радиофреквенции за пренос на нивниот сигнал до предавателите што вршат радиодифузно емитување.

Радиодифузерите од став 1 и став 2 од овој член кои до денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила го платиле годишниот надоместок за 2020 година ќе се смета дека извршиле плаќање на годишен надоместок за 2021 година за користење на радиофреквенции од став 1 и 2 на овој член, согласно Законот за електронските комуникации.

Член 3

Операторите кои обезбедуваат јавни електронски комуникациски услуги до Агенцијата за електронските комуникации можат да поднесат барање за издавање на привремено одобрение за проширување на постоечки радиофреквенциски линкови –во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила.

Врз основа на барањето од ставот 1 на овој член Агенцијата за електронски комуникации во рок од седум дена од денот на добивањето на барањето од став 1 на овој член може да издаде привремено одобрение за проширување на постоечките радиофреквенциски линкови без надомест, со важност до 31.12.2020 година.

Доколку постоечкиот линк на операторот од ставот 1 на овој член е со максимална широчина на радиофреквенциски канал, Агенцијата за електронски комуникации може да му издаде привремено одобрение за дополнителен паралелен радиофреквенциски линк, без надомест со важност до 31.12.2020 година.

Со издавањето на привремените одобренија за проширување на постоечките радиофреквенциски линкови и за дополнителен паралелен радиофреквенциски линк не престанува важноста на одобренијата издадени согласно Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 153/19).

Член 4

Операторите кои преку безжични мрежи обезбедуваат јавни електронски комуникациски услуги - широкопојасен пристап до услуги (broadband), во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила до Агенцијата за електронски комуникации можат да поднесат барање за издавање на привремено одобрение за користење на слободен радиофреквенциски опсег, заради обезбедување на услугите при што максимална широчина на радиофреквенциски опсег на привременото одобрение да изнесува најмногу до 30 MHz.

Врз основа на барањето од ставот 1 на овој член Агенцијата за електронски комуникации во рок од седум дена од денот на добивањето на барањето од став 1 на овој член може да издаде привремено одобрение за користење на радиофреквенциски опсег од став 1 на овој член, без надомест, со важност до 31.12.2020 година.

Операторите кои обезбедуваат јавни електронски комуникациски услуги преку мобилни мрежи во радиофреквенцискиот опсег 2100 MHz, во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила до Агенцијата за електронски комуникации можат да поднесат барање за издавање на привремено одобрение за користење на радиофреквенциските опсези: 1920-1935/2110-2125 MHz, 1945-1950/2135-2140 MHz или 1965-1980/2155-2170 MHz.

Врз основа на барањето од ставот 3 на овој член, во рок од седум дена од денот на добивањето на барањето од став 3 на овој член, Агенцијата за електронски комуникации може да издаде привремено одобрение за користење на радиофреквенциските опсези: 1920-1935/2110-2125 MHz, 1945-1950/2135-2140 MHz или 1965-1980/2155-2170 MHz, без надомест, со важност до 31.12.2020 година.

Член 5

Броевите од Планот за нумерација наменети за обезбедување на услуги поврзани со пандемијата на COVID-19 вирусот или услуги кои се директно предизвикани од истата, можат без надомест да се доделат на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи.

Броевите од ставот 1 на овој член се доделуваат за време на траење на вонредната состојба и истите ќе се користат најдоцна до 31.12.2020 година.

Член 6

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5299/1
10 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1959.

Врз основа на членот 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од корона вирусот covid-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 111/20 и 113/20) во насловот, зборовите „април и мај 2020 година“ се заменуваат со зборовите „април, мај и јуни 2020 година“.

Член 2

Во член 1 во ставот (1) зборовите „април и мај 2020 година“ се заменуваат со зборовите „април, мај и јуни 2020 година“.

Член 3

Во член 2 во ставовите (1) и (2) зборовите „април и мај 2020 година“ се заменуваат со зборовите „април, мај и јуни 2020 година“.

Член 4

Во член 3 во ставот (1) зборовите „април и мај 2020 година“ се заменуваат со зборовите „април, мај и јуни 2020 година“.

Во ставот (5) точката а) се менува и гласи:

„а) намалувањето на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка остварени во месец април 2020 година, мај 2020 година или јуни 2020 година да изнесува повеќе од 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка кој е запишани во соодветен регистар (основање) после месец март 2019 година, намалувањето на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка остварени во месец април 2020 година, мај 2020 година или јуни 2020 година да изнесува повеќе од 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка остварени од де-

нот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците јануари и февруари 2020 година. За работодавачот-барател на финансиска поддршка кој врши дејност од сезонски карактер, намалувањето на просечните вкупни приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка остварени за последниот сезонски период од 4 месеци споредено со просечните вкупни приходи намалени за одделните еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател на финансиска поддршка остварени за сезонскиот период од истите 4 месеци во претходната година да изнесува повеќе од 30%.“

Во точката б) зборот „за месец мај 2020 година“ се заменува со зборовите „за месецот за кој е добиена финансиска поддршка согласно со оваа уредба со законска сила“.

Член 5

Во член 6 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Работодавачот кој користел финансиска поддршка за три месеци, бројот на вработени под условите од ставот (2) на овој член не смее да го намалува заклучно со месец август 2020 година.“

По ставот (3) кој станува став (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Работодавачот кој користел финансиска поддршка за три месеци, бројот на вработени под условите од ставот (4) на овој член не смее да го намалува заклучно со месец август 2020 година.“

Ставот (4) станува став (6).

Член 6

Прилогот Барање за финансиска поддршка на работодавач заради исплата на плати за месеците април и мај 2020 година се заменува со нов Прилог Барање за финансиска поддршка на работодавач заради исплата на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година кој е даден во прилог и е составен дел на оваа уредба со законска сила.

Член 7

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со дејот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5301/1
10 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.



Република Северна Македонија
Министерство на финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

БАРАЊЕ
за финансиска поддршка на работодавач заради исплата
на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година

ПРИЛОГ

БФП-ИП/1

Единствен
даночен број

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Телефон

е-пошта

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием

А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ

☐

Работодавач - правно лице

☐

Работодавач - самовработено лице за своите вработени

Б. ИЗВРШУВАМ ДЕЈНОСТ

(согласно Националната класификација на дејности - НКД Рев.2: Услугини/Шелска дејности, Туризам, Транспорт)

☐

ДА

☐

НЕ

В. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ (наведи ја шифрата на дејности од според НКД рев.2)

Шифра

Дејност

Г. ПЕРИОД НА ЗАПИС ВО СООДВЕТЕН РЕГИСТАР (ОСНОВАЊЕ)

☐

а) до февруари 2019 година

☐

б) во период од месец март 2019 година заклучно со месец февруари 2020 година

Д. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

☐

Април 2020

☐

Мај 2020

☐

Јуни 2020

Ѓ. ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ДОЗВОЛУВА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА

Изјавувам дека ги исполнувам следните услови:

☐

а) Вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, во месецот за кој барам финансиска поддршка за исплата на плати се намалени за најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, остварени во 2019 година

☐

б) Вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, во месецот за кој барам субвенционирање се намалени за најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците јануари и февруари 2020 година

☐

в) Просечните вкупни приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за последниот сезонски период од 4 месеци споредено со просечните вкупни приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за сезонскиот период од истите 4 месеци во претходната година се намалени за најмалку 30%

☐

г) Не е исплатена дивиденда на сопствениците и не е извршена исплата по основ на награда за деловна успешност (учество во добивка, бонус) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот - барател на финансиска поддршка, од денот на влегувањето во сила на уредбата, до денот на исплатата на платата за месецот за кој е добиена финансиска поддршка

☐

д) Нето платата на работникот за последните три месеци не е повисока од 39.900 денари за секој месец одделно, сразмерно на часовите на пријавено работно време (полно или неполно работно време), односно доколку работникот засновал работен однос за време пократко од три месеци, нето платата на работникот не е повисока од 39.900 денари за секој месец одделно за периодот за кој е пријавен во работен однос, сразмерно на часовите на пријавено работно време (полно или неполно работно време)

- ☐ г) За месецот за кој барам финансиска поддршка, повеќе од 10% од вкупниот број на вработени немаат поединечна месечна нето плата поголема од 120.000 денари месечно по вработен
- ☐ е) Како работодавач кој не врши угостителска дејност или туризам или транспорт, нема да користам субвенционирање согласно со Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба
- ☐ ж) За вработените за кои ќе користам финансиска поддршка согласно со Уредбата, не користам ослободување од плаќање на данокот на личен доход и придонеси од задолжително социјално осигурување, согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност (за мерките од проектот "Македонија вработува")
- ☐ з) За времетраење на финансиската поддршка согласно со Уредбата и два месеци после нејзиното престанување (заклучно со месец јули 2020 година), во однос на месец април 2020 година, бројот на вработени со исклучок на причините за намалување од членот 6 ставот (2) од Уредбата, нема да го намалам за повеќе од 5%, 10%, односно 15% согласно условите дефинирани во Уредбата

Оваа мерка за финансиска поддршка на работодавачите заради справување со COVID-19 кризата е поддржана и ко-финансирана со заем од Светската Банка. Пополнувањето на Прашалникот од точка „Е“ кој е изработен по стандардите на Светска Банка, е задолжителен но истиот **НЕ претставува предуслов за добивање на финансиската поддршка**. Прашалникот ќе послужи за потребите на проектот заради утврдување на делот на финансисрање на истиот со средства обезбедени од Светска Банка.

Сите компании треба задолжително да одговорат на сите прашања. Барателите нема да имаат можност да добијат комплетно барање доколку не одговорат на сите наведени прашања.

- ☐ Со штиклирање на ова квадратче, корисникот на грант средства, кои се финансирани од страна на Светска банка преку ова барање, се согласува да ги почитува одредбите од [Упатството за борба против корупцијата](#) на Светска банка.

Е. ПРАШАЛНИК

Ве молиме означете дали вашата компанија е вклучена во следниве активности:

Трговија со животни и производи од животинско потекло забранети согласно Спогодбата за меѓународна трговија со загрозувани видови на дива фауна и флора (CITES)	☐	ДА	☐	НЕ
Производство, дистрибуција и продажба на забранети пестициди и хербициди	☐	ДА	☐	НЕ
Производство, ракување и отстранување на радиоактивни производи	☐	ДА	☐	НЕ
Складирање, третман и отстранување на опасен отпад сертифицирано / дозволено во согласност со националното законодавство и ЕУ	☐	ДА	☐	НЕ
Користење на хлорофлуороуглеродите (CFC) при производство или сервис или на други супстанции регулирани со Монреалскиот протокол	☐	ДА	☐	НЕ
Производство на електрична опрема што содржи полихлорирани бифенили (PBC) повеќе од 0,005% од тежина	☐	ДА	☐	НЕ
Производство на производи кои содржат азбест	☐	ДА	☐	НЕ
Производство на нуклеарни реактори и нивни делови	☐	ДА	☐	НЕ
Производство на тутун, преработен или непреработен	☐	ДА	☐	НЕ
Производство на машини за преработка на тутун	☐	ДА	☐	НЕ
Производство на огнено оружје	☐	ДА	☐	НЕ
Производство или трговија со алкохолни пијалаци (со исклучок на пиво и вино, угостителски услуги и туризам)	☐	ДА	☐	НЕ
Игри на среќа	☐	ДА	☐	НЕ

ЖИВОТНА СРЕДИНА

- Дали во изминатата година компанијата имала негативни извештаи / записници или парници поврзани со животната средина? ☐ ДА ☐ НЕ
- Дали компанијата била одговорна за смртни случаи или сериозни повреди на вработен на работно место при работа во изминатата година? ☐ ДА ☐ НЕ

ДАЛИ КОМПАНИЈАТА СЕ ОБВРЗУВА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИ:

- Сите вработени во компанијата имаат договори за вработување ☐ ДА ☐ НЕ
- Да дава јасен опис на работните позиции и условите за вработување на своите вработени ☐ ДА ☐ НЕ
- Потврдување на возраста. Ве молиме за потврден одговор дека Вашата компанија не вработува малолетни лица ☐ ДА ☐ НЕ
- Компанијата ги исполнува и е во согласност со регулативите и националната стратегија за безбедност и здравје при работа (со посебен акцент на градежната индустрија) ☐ ДА ☐ НЕ

Ж. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Ги разбираам условите под кои се дозволува субвенцијата и под полна материјална и кривична одговорност изјавувам дека точно сум ги потполнил и сум согласен со горенаведените податоци.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на поднесување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на поднесување	
Својство		Потпис	

** Појолнува Управа за јавни приходи*

Податоци за
обработката

--

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

БФП-ИП/1

Врз основа на Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено - економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април, мај и јуни 2020 година, за остварување на правото работодавачот поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на платите до Управата за јавни приходи.

Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Даноци <http://etax.ujp.gov.mk>, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на доставувањето на барањето.

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ

- **Единствен даночен број (ЕДБ)** - се впишува Единствениот даночен број на барателот.
- **Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт** - се впишува скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт.
- **Контакт** - се впишува е-пошта и телефон.

А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ - се означува соодветно поле согласно формата преку која ја врши својата дејност. Доколку е регистриран како трговско друштво одбира Работодавач - правно лице, доколку е регистриран како физичко лице кое врши само дејност одбира Работодавач - самовработено лице за своите вработени.

Б. ИЗВРШУВАМ ДЕЈНОСТ - се означува соодветно поле согласно дејноста која ја врши барателот.

В. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ - се впишува шифрата и опис на дејноста што ја врши барател.

Г. ПЕРИОД НА ЗАПИС ВО СООДВЕТЕН РЕГИСТАР (ОСНОВАЊЕ) - се означува периодот во кој е извршен упис на дејноста во соодветен регистар:

- а) до февруари 2019 година
- б) во период од месец март 2019 година заклучно со месец февруари 2020 година

Д. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА - се одбира само еден од понудените месеци за кој бара субвенција за кој ги исполнува условите.

Ѓ. ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ДОЗВОЛУВА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА:

- **Барателот Работодавач - правно лице** кој не врши угостителска дејност, туризам или транспорт ги означува полињата а) и/или б), и/или в), г), д), е), ж), з), додека пак Работодавач - правно лице кој врши угостителска дејност, туризам или транспорт ги означува полињата а) и/или б), и/или в), г), д), е), ж), з).
- **Барателот Работодавач - самовработено лице** кој не врши угостителска дејност, туризам или транспорт ги означува полињата а) и/или б), и/или в), г), д), е), ж), з), додека пак Работодавач - самовработено лице кој врши врши угостителска дејност, туризам или транспорт ги означува полињата а) и/или б), и/или в), г), д), е), ж) и з).

Е. ПРАШАЛНИК - означете дали вашата компанија е вклучена во дефинираните активности.

Прашалник изработен по стандардите на Светска Банка, е задолжителен но истиот **НЕ претставува предуслов за добивање на финансиската поддршка.**

Прашалникот ќе послужи за потребите на проектот заради утврдување на делот на финансисрање на истиот со средства обезбедени од Светска Банка.

Ж. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - Барателот изјавува дека под целосна материјална и казнена одговорност сите податоци дадени во ова барање се проверени и целосно вистинити.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Се пополнуваат податоците за составувачот и подносителот на барањето.

1960.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 јуни 2020 година, донесе

УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ ЗА ВРЕМЕ НА
ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

Член 1

Законот за комуналните такси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04; 64/05; 92/07; 123/12; 154/15; 192/15 и 23/16) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За висината на комуналната такса за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност ќе се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Висината на комуналната такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност за време траење на вонредната состојба ќе изнесува од 1 до 15 денари од м2 дневно.

Советот на општината, советот на општините во градот Скопје и советот на градот Скопје може да донесат одлука да не ја наплаќаат комуналната такса од ставот (1) на овој член за време траење на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Северна Република Македонија“.

Бр. 44-5302/1
10 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1961.

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ
ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ
НА КОРОНАВИРУС COVID-19**

Член 1

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20 и 153/20), во член 1, став 1, во точката 1, по ставот 6, се додаваат два нови става кои гласат:

„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со постапката на средните музички училишта за време на полагање на квалификационен испит на учениците во учебната 2020/2021 година, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за постапување на средните музички училишта за време на полагање на квалификационен испит на учениците во учебната 2020/2021 година од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, кој е даден во Прилог број 17 и е составен дел на оваа одлука.

Активностите, начинот на работа и условите поврзани со постапката на исекување на студенти од објектите на државните студентски домови во Република Северна Македонија, се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за исекување на студенти од објектите на државните студентски домови во Република Северна Македонија од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, кој е даден во Прилог број 18 и е составен дел на оваа одлука.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2147/20
10 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог бр.17**ПРОТОКОЛ**

**ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА СРЕДНИТЕ МУЗИЧКИ
УЧИЛИШТА ЗА ВРЕМЕ НА ПОЛАГАЊЕ НА
КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИСПИТ НА УЧЕНИЦИТЕ
ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА**

1. Полагањето на учениците, истакнувањето на резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите да се одвива во период од 8:00 часот до 17:00 часот.

2. Во кабинетите во кои ќе се реализира полагањето на квалификационите испити ќе биде присутна комисија од три члена и еден ученик.

3. После секое полагање се прави пауза од 10 минути за дезинфекција на кабинетот.

4. Организирање на просторот во кабинетите со цел спроведување на редот и одржување на потребното физичко растојание меѓу членовите на комисијата од минимум 2 метри и присуство на еден ученик во еден кабинет.

5. Задолжително вршење на дезинфекција на кабинетите каде ќе се врши полагањето на учениците и во просториите во кои ќе се врши разгледувањето на приговорите со дезинфекционно средство кое делува на вирус според упатство од производителот.

6. Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот од страна на сите вработени во средното училиште.

7. Користење на заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, од страна на сите ученици.

8. Организирање на редарска служба во средното училиште, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците од минимум 2 метри пред и внатре во училиштето и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите да се ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на средното училиште.

9. Поставување на ознаки со кои се означува правец на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.

10. Овозможување на влез само на ученикот, не и на неговиот родител, кој носи заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, кои влегуваат во училиштето.

11. Задолжително носење документ за лична идентификација.

12. Забрането е користење на мобилен. За време на испитот забранет е внес на мобилни телефони.

13. Поставување на средства за дезинфекција на влезот во училиштето, како и пред и во просториите каде ќе се врши полагањето на учениците, истакнувањето на резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите.

14. На крајот на секој ден задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вирус според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.

15. Во средното училиште да се обезбедат сите санитарно хигиенски услови.

16. Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

Заради заштитата на здравјето, се повикуваат сите ученици на доследно почитување на превентивните мерки од Владата на Република Северна Македонија:

- Бидете трпеливи, чекајте во ред пред училиштето и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во училиштето;

- Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во училиштето еден по еден т.е откако редарот ќе ви дозволи;

- Задолжително носете заштитна опрема (маска, марама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен влез во училиштето.

Прилог бр.18

ПРОТОКОЛ

ЗА ИСЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ОД ОБЈЕКТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Иселувањето на студентите - станари во државните студентски домови во Република Северна Македонија да се спроведе во период од 11.6.2020 до 3.7.2020 година, во работните денови од 08.00 до 16.00 часот.

2. Пред иселувањето студентите задолжително да се исконтактираат и доколку имаат респираторни симптоми (температура, кашлица, отежнато дишење) се препорачува да го одложат иселувањето од домот.

3. Средството за дезинфекција на чевлите и рацете задолжително да се постави на влезот во студентскиот дом. Доколку студентот со себе носи дополнителни ресурси (торба, патна торба и слично) потребно е истите да бидат дезинфицирани пред внесувањето во домот.

4. На влезот во домот да се постават едукативно - информативни материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: носење на заштитни маски, одржување на физичко растојание, редовно дезинфицирање на рацете и правилна респираторна хигиена.

5. Пред влезот на секој студентски дом, претходно да бидат означени местата за дозволено растојание од 2 метри.

6. Секој студент задолжително да носи заштитна опрема, маска и ракавици.

7. Вработените задолжително да носат заштитна опрема, маски и ракавици.

8. Задолжително да се одржува физичко растојание помеѓу студентите од 2 метри.

9. Со цел спроведување на редот и одржувањето на потребното растојание помеѓу студентите од минимум 2 метри, пред и внатре во студентските домови, да се организира редарска служба во домот. Редарите да се ангажираат од редот на вработените на домот, за што одлучува директорот на домот.

10. Иселувањето да се одвива на начин што студентите во парните и непарните броеви на соби да се иселуваат во различни денови во текот на неделата. Доколку има потреба, иселувањето во зградите да се врши и по спратови, во различни денови. Сите студенти да бидат известени лично, преку телефонска комуникација, за денот кога ќе можат да се иселат. Во собите во кои се сместени две или повеќе лица, да може да се исели само еден студент од собата во еден ден. Времетраењето на иселувањето за секој студент поединечно да се ограничи на најмногу 3 часа. Студентот при влез во собата и напуштање на истата да биде лично придружуван од претставник на редарската служба.

11. Во заедничките простории на студентските домови да се постави корпа за отпадоци со капак.

12. Користење на лифтовите во студентските домови да биде дозволено за само едно лице и неговите лични ствари. По секое користење на лифтот да се врши задолжителна комплетна дезинфекција со соодветно средство.

13. Придружбата на студентот да нема дозвола за влез во домот. Придружбата на студентот да биде лоцирана на излезот од домот со запазување на задолжителното растојание од 2 метри.

14. Иселувањето да се врши лично од страна на студентите, а во домот да биде забрането влегување на други лица како придружба.

15. Во населбите со повеќе објекти (Гоце Делчев и Стив Наумов) влезот на студентите да се организира од посебни влезови, физички одвоени, за да нема контакт помеѓу студентите. Во студентските домови во кои има два влеза/излеза, да се организираат влез од едната и излез од другата страна.

16. По завршување на иселувањето, да се спроведе чистење и дезинфекција на собите и заедничките простории во секој дом со средство кое делува на вируси, според упатство од производителот, алтернативно може да се користи 0,05 натриум хипохлорид (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни површини.

Заради заштита на здравјето, се повикуваат сите студенти на доследно почитување на превентивните мерки од Владата на Република Северна Македонија:

- Бидете трпеливи, чекајте во ред пред студентскиот дом и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во студентскиот дом;

- Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во студентскиот дом еден по еден т.е. откако редарот ќе ви дозволи;

- Задолжително носете заштитна опрема (маска, маарама, шал), во спротивно нема да ви биде дозволен влез во студентскиот дом.

1962.

Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/09), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јуни 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2020/2021 ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за определување на бројот на кандидати кои се запишуваат на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна година 2020/2021 година, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/20), во член 1 во воведната реченица, бројот „35“ се заменува со бројот „39“.

Во алинејата 2 зборовите „4 (четири)“ се заменуваат со зборовите „8 (осум)“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5211/1

9 јуни 2020 година

Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1963.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15, 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20) и член 9 став 2 од Законот за таксата за привремен престој („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 19/96, 26/02, 51/03, 88/08, 17/11, 192/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 31/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 10 јуни 2020 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ
НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020 ГОДИНА**

I

Во Програмата за развој на туризмот за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 7/20) во делот I ставот 2 се менува и гласи :

„Средствата за реализација на оваа програма се утврдени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/2019), Раздел 10001 – Министерство за економија, Програма 14 - Развој на туризмот во Република Северна Македонија на категориите 42 – стоки и услуги, и Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 126/20)-раздел 10001 - Министерство за економија, Програма -Мерки за справување со COVID 19 кризата – Подпрограма П1 – Мерки за справување со COVID 19 кризата, категорија 46 – субвенции и трансфери и ставка 464 - разни трансфери во износ од 15.500.000 денари”.

II

Во делот II точката 1 се менува и гласи:

„Субвенции за кофинансирање на настани, обуки, семинари и конференции.

Министерството за економија со цел поддршка на домашните хотели и надминување на ефектите од Корона кризата, а со цел ревитализацијата и опоравување на економијата во Република Северна Македонија, кофинансира трошоци за организирање на настани, обуки, семинари и конференции до 50%, а до максимален износ од 30.000,00 денари.

Настаните обуките, семинарите и конференциите треба да бидат организирани во категоризирани угостителски објекти во Република Северна Македонија.

Министерството за економија ќе објави Јавен повик за доделување на субвенции за кофинансирање на трошоците за организирање на настани, обуки, семинари, и конференции на кој право на учество имаат сите заинтересирани правни лица, фондации и здруженија на граѓани (во натамошниот текст: субјекти) и ги исполнуваат условите што ќе се предвидат во јавниот повик.

Јавниот повик ќе се објави во два дневни весници и веб страната на Министерството за економија www.economy.gov.mk и www.konkurentnost.mk.

Еден субјект може да поднесе најмногу до три барања за кофинансирање на трошоците за организација на настани, обуки семинари и конференции.

Образецот на барањето за доделување на субвенции за кофинансирање на трошоците за организирање на настан, обуки, семинари и конференции ќе може да се подигне во Архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на Министерството за економија: www.economy.gov.mk.

Субвенциите за користење на средства за кофинансирање на трошоци за организирање на настани обуки, семинари и конференции се издаваат по принципот „прв дојден прв услужен“.

Субјектите до Министерството за економија доставуваат барање за доделување на субвенции, кон кое во прилог доставуваат резервација на сала за организирање на настани, обуки, семинари и конференции и Договор за закуп на угостителскиот објект за организирање на настан, обуки, семинари и конференција со угостителскиот објект со прилог фактура и краток опис за настанот.

Оваа активност ќе се реализира во периодот од јуни до декември 2020 година.

15.000.000,00 денари”

Точките 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 се бришат

Точката 12 станува точка 2.

Точките 13 и 14 се бришат.

III

Во делот III Табелата се менува и гласи:

“

Активност	Временски период	Начин на реализација
Точка 1	Јуни-Декември	Со објавување на Јавен повик
Точка 2	Септември	Со објавување на Јавен повик

“

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-4816/1
10 јуни 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

ISSN 0354-1622



2020154